

Врз основа на член 42 став 2 од Законот за извршување на санкциите ("Службен весник на Република Македонија" бр.2/06 и 57/10), министерот за правда донесе

ПРАВИЛНИК ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ, КЛАСИФИКАЦИЈА И РАЗМЕСТУВАЊЕ НА ОСУДЕНИТЕ ЛИЦА ВО КАЗНЕНО - ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува распоредувањето, класификацијата и разместувањето на осудените лица во казнено - поправните установи.

Член 2

Под класификација, во смисла на овој правилник, се подразбира поделба на осудените лица во соодветни одделенија во рамки на казнено-поправната установа (во натамошниот текст: установата) од одреден вид заради примена на мерки од ист или сличен вид.

Под распоредување, во смисла на овој правилник, се подразбира групирање на осудените лица во соодветни групи во рамките на одделенијата во установата од одреден вид.

Под разместување, во смисла на овој правилник, се подразбира промена на одредената група, одделение или установа заради успешно реализирање на целите на третманот.

I. КЛАСИФИКАЦИЈА НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

Член 3

При класификација на осудените лица, се земаат во предвид следните податоци:

- податоците од извршеното испитување на личноста на осуденото лице во приемното одделение на установата;
- видот и природата на кривичното дело;
- степенот на кривичната одговорност;
- податоците од извршената проценка за ризик;
- побудите од кои е извршено кривичното дело;
- ставот на осуденото лице кон кривичното дело;
- начинот на кој осуденото лице започнало да ја издржува казната;
- поранешната осудуваност;
- околноста дали против осуденото лице се води друга постапка или му е изречена друга казна затвор;

- однесувањето на осуденото лице при поранешно издржување на казната затвор во установата каде ја издржувал;
- возраста;
- здравствената состојба и
- психолошките, педагошките, социјалните, безбедносните карактеристики и потреби на осуденото лице.

Класификација на осудени лица во одделенија на установи од затворен и полуотворен вид

Член 4

Осудените лица се класифицираат во затворено, полуотворено или отворено одделение.

Во затворено одделение се класифицира лице осудено на казна затвор во траење подолго од три години, како и казна затвор над шест месеци за лице порано осудувано на казна затвор, чиј степен на ризик е многу висок, висок, среден или низок, кое е неподготвено за прифаќање на програмата за третман и од кое се очекува потешко да се адаптира на условите во установата.

Во полуотворено одделение се класифицира лице осудено на казна затвор во траење до три години, како и казна затвор до шест месеци за лице порано осудувано на казна затвор, чиј степен на ризик е многу висок, висок, среден или низок и кое е делумно подготвено за прифаќање на програмата за третман.

Во отворено одделение се класифицира лице осудено на казна затвор во траење до три години, чиј степен на ризик е низок или многу низок и кое е подготвено за прифаќање на програмата за третман.

Класификација на осудени лица во одделенија на установи од отворен вид

Член 5

Во полуотворено одделение се класифицира осудено лице чиј степен на ризик е многу висок, висок или среден, кое е неподготвено за прифаќање на програмата за третман и од кое се очекува потешко да се адаптира на условите во установата.

Во отворено одделение се класифицира осудено лице чиј степен на ризик е низок или многу низок и кое е подготвено за прифаќање на програмата за третман.

II. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА ВО ГРУПИ

Член 6

Осудени лица класифицирани во затворено одделение се распоредуваат во група В1, В2 или В3.

Во групата В1 се распоредува осудено лице чиј степен на ризик е многу висок.

Во групата В2 се распоредува осудено лице чиј степен на ризик е висок или среден.

Во групата В3 се распоредува осудено лице чиј степен на ризик е среден или низок и ако против него не се води друга постапка или не му е изречена друга казна затвор.

Член 7

Осудените лица класифицирани во полуотворено одделение се распоредуваат во група Б1 или Б2.

Во групата Б1 се распоредува осудено лице чиј степен на ризик е многу висок, висок или среден.

Во групата Б2 се распоредува осудено лице чиј степен на ризик е среден или низок и ако против него не се води друга постапка или не му е изречена друга казна затвор.

Член 8

Осудените лица класифицирани во отворено одделение, чиј степен на ризик е низок или многу низок и против кои не се води друга постапка или не им е изречена друга казна затвор, се распоредуваат во група А.

III. РАЗМЕСТУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

Член 9

Со разместувањето на осуденото лице се врши промена на третманот од построг вид во полиберален и обратно.

Член 10

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Број 01 – 4692/1
06. 12. 2011 година

МИНИСТЕР ЗА ПРАВДА,
Блерим Беџети